


medicus



ИНФОРМАТИВЕН ГЛАСНИК НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО - ШТИП, ГОДИНА 10, БРОЈ 22, 2015

КОЛКУ Е БЕЗБЕДНА ВАШАТА ХРАНА?




ШТИПСКАТА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА СО НАЈГОЛЕМИ
ДОСТИГНУВАЊА ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ

СПЕЦИЈАЛЕН ПРИЛОГ: ЗДРАВА ИСХРАНА

**МОЌТА НА ЕМПАТИЈАТА И ЕМОЦИОНАЛНАТА
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА**

СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО 2015
#safefood | www.who.int/whd/food-safety





СОДРЖИНА

АКРЕДИТАЦИЈА НА БОЛНИЦИТЕ	4
БЕЗБЕДНА ХРАНА.....	6
25 ГОДИНИ - КАБИНЕТ ЗА ДИГЕСТИВНА ЕНДОСКОПИЈА	8
МОЌТА НА ЕМПАТИЈАТА И ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА.....	9
ПРИМЕНА НА АЛВАРАДО СКОР ВО ДИЈАГНОСТИКАТА НА АКУТНО ВОСПАЛЕНИЕ НА СЛЕПО ЦРЕВО - АПЕНДИЦИТИС АКУТА	12
ЈУВЕНИЛЕН АНКИЛОЗИРАЧКИ СПОНДИЛИТ	14
АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА НАРКОМАНИЈАТА ..	16
ДЕФОРМИТЕТИ НА 'РБЕТНИОТ СТОЛ' КАЈ ДЕЦАТА И НИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ТРЕТМАН ВО ОПШТИНА ШТИП ВО ПЕРИОД 2010- 2013 ГОДИНА.....	18
РЕТРОСТЕРНАЛНА СТРУМА - ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРОЦЕДУРИ	20
СПЕЦИЈАЛЕН ПРИЛОГ: ЗДРАВА ИСХРАНА	
ИСХРАНА ЗА ВРЕМЕ НА БРЕМЕНОСТА.....	21
ИСХРАНА ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ	24
ДИЕТАЛНИ НАВИКИ И ПРАВИЛНА ИСХРАНА КАЈ ДОЕНЧИЊАТА	26
ЗНАЧЕЊЕТО НА РАСТИТЕЛНИТЕ ВЛАКНА ЗА ЗДРАВЈЕТО.....	28
УПОТРЕБА НА АДИТИВИТЕ ВО ПРЕХРАМБЕНите ПРОИЗВОДИ.....	30
ИСХРАНАТА КАКО ФАКТОР ЗА УБАВА НАСМЕВКА.....	32
ЗАСТАПЕНОСТ НА ОСТЕОПОРОЗАТА ВО ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2007 ДО 2013 ГОДИНА, И НЕЈЗИНА ПРЕВЕНЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	34
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДИШЕН ПАТ ВО ТЕК НА ОПШТА АНЕСТЕЗИЈА.....	36
ЛЕКУВАЊЕ СО АКУПРЕСУРА И ТРАДИЦИОНАЛНА КИНЕСКА МАСАЖА	37
ВАЖНОСТ НА ПОДГОТОВКАТА НА ВЕШТАЧКИТЕ ЗАБИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ СТАБИЛНА ВРСКА СО ПРОТЕЗНОТО СЕДЛО	39
ЦИРКОНИУМ КЕРАМИКА ЗА СОВРЕМЕНИ ДЕНТАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ.....	40
ЗНАЧЕЊЕ НА АКРЕДИТАЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКО ИСПИТУВАЊЕ НА КОЛИФОРМНИ БАКТЕРИИ ВО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ	41
УПАТСТВО ЗА АВТОРИТЕ НА ТРУДОВИ.....	42

АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА НАРКОМАНИЈАТА

Самедин Шемоски, Д. Јаниќевиќ Ивановска

Нашиот сознанија укажуваат дека одредувањето на Vanil mandelicina киселина - VMA, овозможува индиректна проценка на оштетата зависност и го претвира јако и исход на штетите. Сепак ова кажува дека оштетата зависност како гифтоза треба да се сфаќа сериозно и со самото тоа афектирано да се лекува со цел на икономијата и изградување на здрава индивидуа. Во истичувањето беа вклучени 64 испитаници од вкупна популација, на возраст од 18-35 год, кон тролна група од 24 испитаници и 20 испитаници на уличен хероин (втора група). VMA се одредуваат со хроматографско-спектрофотометричка метода по Писсано. Полот, возрастот, и BMI имаат влијај на преношите на VMA.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: VMA, мешавина, хероинска зависност.

ВОВЕД: Проблемот на употреба и злоупотреба на дроги и други психоактивни супстанции станува актуелен и загрижувајуки светски проблем во последните десетици. Терминот опишаните се користи за психоактивни супстанции како и за популарната дрога - хероин, која се произведува од афиновите сокотки. Хероинот внесен во организмот влијае на интензитетот и карактерот на негативните ефекти. Големата липолубливост на хероинот, овозможува брза и висока хероинска пенетрација преку крвно - мозочната барјера со последователна метаболичка активација на ЦНС. Големината на дозата и времетраењето на општата алтерација, е во положителна врска со клиничката слика на општата зависност и исто така и со катехоламинските нивоа во мозокот кои индиректно прецизно се проценуваат преку уринарниот катехоламински продукт Vanil mandelic acid. Со разградба на катехоламините се добива VMA. Вредностите на VMA се реална проценка на катехоламинската продукција во мозочните структури.

МАТЕРИЈАЛ: Во испитуваниот материјал се вклучени пациенти од двета пола, со различни демографски карактеристики, на возраст од 18 – 35 години (со средна вредност од 22 години).

16 | 2015 година



Во студијата се анализирани вкупно 64 испитаници – пациенти – зависници, кои се поделени во 2 испитувани групи и контролна група од 24 здрави испитаници – контроли.

СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ:

Секундната статистичка анализа е направена со помош на програмот SPSS 16.


РЕЗУЛТАТИ:

Од статистички обработените резултати може да се забележи дека во двете групи доминантни се испитаниците од машки пол. Од вкупно 64 испитаници зависници 55 се мажи и 9 жени, чие изразено процентуално изнесува 85,94% мажи и 14,06% жени.


МЕТОД: Принципот на одредување на VMA е хроматографско спектрофотометричка метода.

пол	број	%
мажи	55	85,94%
женки	9	14,06%
ВКУПНО	64	100%


Табела 1. Вкупна распределба на испитаници според полот




Графикон 1. Влијание на возрастот врз грбите со општата зависност



Графикон 2. Влијание на BMI кај грбите на општата зависност



Графикон 3. Процентуална застапеност



Графикон 4. Вредности на VMA (Vanil mandelic acid) по грбите



Користена литература

1. UNODC. Investing in drug abuse treatment. A discussion paper for policy makers, 2003.
2. Golding, M.T. Two hundred years of drug abuse. J.R. Soc. Med 1993; 86:286-6.
3. United Nations International Drug Control Program. Global Illicit Drug Trends 2001. Vienna: UNDCP 2001:232-40.